



КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2024

СО ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Скопје, Јуни 2025 година

Содржина

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР.....	3
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка.....	6
Консолидиран Извештај за финансиска состојба.....	7
Консолидиран Извештај за промените на капиталот	8
Консолидиран Извештај за паричните текови	9
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ	10
2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ.....	11
3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ	18
4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ	24
5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ.....	25
6. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК.....	25
7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ.....	27
Објаснувачки белешки кон Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка	30
Објаснувачки белешки кон Консолидираниот Извештај за финансиска состојба	33
38. КАПИТАЛ	36
39. ДИВИДЕНДА.....	37
40. ПРЕЗЕМЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ	37
41. Трансакции со поврзани субјекти.....	38
42. Настан по датумот на известување	38
Додаток 1 – Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и консолидиран годишен извештај за работење.....	41
Додаток 2 – Консолидирана Годишна сметка	42
Додаток 3 – Консолидиран Годишен извештај.....	43

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО РАКОВОДСТВОТО И СОДРУЖНИЦИТЕ НА ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на **ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД САРАЈ** коишто ги вклучуваат: Консолидиран Извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024, Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка, Консолидиран Преглед на паричните текови, Консолидиран Извештај за промената во главнината за годината која што завршува на тој датум, како и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Предмет на консолидација се финансиските извештаи на ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД САРАЈ и Даути Транспортшпед ДОО Вараждин Хрватска. За цели на консолидацијата како матично друштво е претставено ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Северна Македонија како и за интерните контроли коишто се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи, ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е тоа резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните ревизорски стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешни прикажувања на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола, релевантна за подготвување и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната

контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази којшто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основ за мислење со резерва

- Како што е опишано во Белешка 1 Друштвото има вложувања во сопствена странска подружница во износ од 163 илјади денари. При спроведување на ревизорските постапки ние не успеавме да собереме доволен и соодветен ревизорски доказ како би ги потврдиле износите на средствата и обврските, приходите и расходите на подружницата, бидејќи станува збор за значајна подружница за кои ние немавме пристап до ревизорските извештаи, бидејќи Друштвото не направило ревизија во истата, односно Друштвото не назначило ревизори согласно МСР 600 - Ревизии на финансиски извештаи на групација. Следствено на наведеното не бевме во можност да утврдиме дали се потребни било какви исправки на износите на средствата и обврските, приходите и расходите.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен ефектите од прашањето наведено во пасусот „основ за мислење со резерва“, консолидираните финансиски извештаи на Компанијата, во сите материјално значајни аспекти, ја претставуваат реално финансиската состојба на Компанијата на ден 31 декември 2024 година и резултатите од работењето, промените во капиталот и паричните текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување што се применуваат во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на Консолидираниот годишен извештај за работата во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали консолидираниот годишен извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Нашата работа по однос на консолидираниот годишен извештај за работата е извршена во согласност МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во консолидираниот годишен извештај за работата се конзистентни, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на **ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД САРАЈ** за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

Овластен ревизор
Елена Адамова

05 јуни 2025 година



Управител
Кирил Андоновски

ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ		
ДАТУМ	ОЗНАКА	БРОЈ
05.06.2025	E.A.	05-4/24

Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка За годината што завршува на 31 декември 2024

(во илјада денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи			
Приходи од продажба	8	408,909	363,465
Оперативни приходи	9	7,913	10,728
		416,821	374,193
Расходи			
Промени во залихите			
Набавна вредност на продадени добра (стоки)		(4,377)	(494)
Трошоци за сировини и други материјали	10	(93,767)	(73,298)
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	(169,560)	(187,258)
Останати трошоци од работењето	12	(8,725)	(10,437)
Плати и надоместоци од плати	13	(97,242)	(74,815)
Останати расходи од работењето	14	(3,400)	(2,228)
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нематеријални средства	15	(28)	(9)
Амортизација		(18,862)	(13,743)
		(395,961)	(362,281)
Добивка/(загуба) од редовно работење		20,860	11,912
Финансиски приходи	16	234	132
Финансиски расходи	17	(751)	(918)
Добивка (-) Загуба пред одданочување		20,343	11,126
Данок од добивка	18	(2,138)	(568)
Нето добивка/(загуба) по одданочување		18,204	10,558
Останата сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА		18,204	10,558
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ ШТО ПРИПАЌА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ		18,204	10,558

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени од:

Анета Петикоска

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од
 Раководството на Друштвото на 31 март 2024 година и се
 потпишани во негово име од

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2024

(во илјада денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	19	96,128	114,687
Нематеријални средства	19a	35	63
Долгорочни финансиски средства	196	-	-
Вкупно нетековни средства		96,163	114,750
Тековни средства			
Парични средства и еквиваленти	20	8,855	5,376
Побарувања од купувачи	21	204,850	178,162
Побарувања од поврзани друштва	21a	-	-
Побарувања за дадени аванси	22	-	41
Побарувања од државни органи и институции	23	2,941	2,116
Побарувања од вработените	24	204	12
Краткорочни финансиски средства	25	825	824
Залиха на сировини и материјали	26	831	895
Залихи на трговски стоки	26a	-	-
Останати побарувања	27	2,073	4,115
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	28	-	15,029
Вкупно тековни средства		220,578	206,571
ВКУПНИ СРЕДСТВА		316,742	321,321
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Запишан Капитал		9,150	9,150
Резерви		57,491	57,491
Добивка/(загуба) за финансиска година		18,204	10,558
Акумулирана добивка/загуба		58,534	59,840
Вкупно капитал	35	143,380	137,040
Нетековни обврски			
Долгорочни заеми и кредити	29	-	-
Вкупно нетековни обврски		-	-
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	30a	-	-
Обврски спрема добавувачи	30	166,549	149,800
Краткорочни кредити и заеми	31	-	30,000
Обврски кон вработените	32	4,733	3,928
Тековни даночни обврски	33	2,081	554
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди (ПВР)	34	-	-
Вкупно тековни обврски		173,363	184,281
ВКУПНИ ОБВРСКИ		173,363	184,281
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		316,742	321,321

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи
претставуваат интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран Извештај за промените на капиталот за годината која завршува на 31 декември 2024

(во илјада денари)

	Акционерски капитал (удели)	Резерви	Акумулирана добивка/ (загуба)	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2023 година	9,150	51,315	76,122	136,587
Нова емисија (уплата од сопствениците)				
Исплатена дивиденда за периодот			(16,282)	(16,282)
Добивка (загуба) за периодот			10,558	10,558
Реинвестирана добивка				
Зголемување на резерви		6,176		6,176
Курсни разлики од консолидација				
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства				
Состојба на 31 декември 2023 година	9,150	57,491	70,398	137,040
Добивка распределана на сопствениците	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2024 година	9,150	57,491	70,398	137,040
Исправка на грешки во претходни периоди				
Влијание на промените на сметководствени политики				
Корегирана состојба на 01 јануари 2024 година	9,150	57,491	70,398	137,040
Нова емисија (уплата од сопствениците)	-	-	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-	(11,865)	(11,865)
Добивка (загуба) за периодот	-	-	18,204	18,204
Реинвестирана добивка	-	-	-	-
Зголемување на резерви	-	-	-	-
Курсни разлики од консолидација				
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 година	9,150	57,491	76,738	143,380
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-	-	-
Влијание на промените на сметководствени политики	-	-	-	-
Корегирана состојба на 31 декември 2024 година	9,150	57,491	76,738	143,380

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи
претставуваат интегрален дел на овие консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран Извештај за паричните текови за годината која завршува на 31 декември 2024

(во илјада денари)

	31 декември 2024	31 декември 2023
А.Готовински текови од оперативни активности		
Добивка/(загуба) по одданочување	18,204	10,558
Усогласување за:		
Амортизација	18,862	13,743
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	(26,689)	2,464
Зголемување/намалување на дадени аванси	41	(41)
Зголемување/намалување на примени аванси	-	-
Зголемување/намалување на останати побарувања	16,056	4,255
Зголемување/намалување на залихи	64	969
Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачи	16,750	114,892
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	(27,668)	(85,043)
Нето(одливи)/ приливи од оперативни активности	15,620	61,798
Б.Готовински текови од инвестициони активности		
Директни продажби (-набавки) на материјални и нематеријални средства	(276)	(40,334)
Зголемувања/намалувања на долгорочни вложувања	-	-
Зголемувања/намалувања на дадени заеми	(1)	(624)
Нето(одливи)/ приливи од инвестициони активности	(276)	(40,958)
В.Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување на капиталот	-	-
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	-	(10,000)
Зголемување/намалување на одложени приходи	-	-
Зголемување на резерви	-	6,176
Курсни разлики од консолидација	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	(11,865)	(16,282)
Нето(одливи)/ приливи од финансиски активности	(11,865)	(20,105)
Зголемување/намалување на паричните средства	3,479	734
Парични средства на почетокот на годината	5,376	4,642
Парични средства на крајот на годината	8,855	5,376

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Акционерското друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги **ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД** с. Крушопек Сарај, Скопје (во понатамошен текст Друштвото) е основано на ден 27 јануари 2003 година и е регистрирано во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, регионална регистрациона канцеларија Скопје.

Скратениот назив на друштвото е:
ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај

Според Решението за распоредување на деловниот субјект по претежна дејност, даночниот обврзник е регистриран под шифра: **49.41 – Товарен патен транспорт.**

Друштвото е поврзано друштво и основач на:

- Даути транспортшпед ДОО Вараждин како единствен сопственик со основачки влог 2.650,00 евра (163.073,00 денари) заклучно со 05/2023 година.

Финансиското работење се обавува преку следниве жиро сметки:

Банка	Бр.на жиро сметка	Валута	Потписници
Шпаркассе банка Македонија АД Скопје	250 0000000870 23	МКД	Ирфан Рамадани Џемаил Даути Хамим Даути Даим Рамадани Феми Даути
Шпаркассе банка Македонија АД Скопје	МК07250000000087023 14470100126605	ЕУР	Ирфан Рамадани Џемаил Даути Хамим Даути Даим Рамадани Феми Даути
НЛБ Банка АД Скопје	210 0574754601 26	МКД	Ирфан Рамадани Џемаил Даути Хамим Даути Даим Рамадани Феми Даути
НЛБ Банка АД Скопје	МК07210701001039263 007100103921	ЕУР	Ирфан Рамадани Џемаил Даути Хамим Даути Даим Рамадани Феми Даути
Стопанска Банка АД Скопје	200 0024948989 68	МКД	Ирфан Рамадани Џемаил Даути Хамим Даути Даим Рамадани Феми Даути
Халкбанк АД Скопје	270 0574754601 33	МКД	Ирфан Рамадани Џемаил Даути Хамим Даути Даим Рамадани Феми Даути

ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај
Белешки кон Консолидираните финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2024 година

Овластено лице за истото е:

- **Даим Рамадани** Извршен член на Одборот на директори

Матичен број на друштвото е: 5747546

Даночниот број на друштвото е: МК4030003473644

Основна главнина:

Непаричен влог: 9.150.000,00 денари.

Паричен влог: 0,00 денари.

Вкупна основна главнина МКД: 9.150.000,00 денари.

Сопственици за Друштвото според акционерска книга се:

- **Даим Рамадани** - Извршен член на Одборот на директори
- **Џемаил Даути** - Неизвршен член на Одбор на директори.
- **Феми Даути** - Неизвршен член на Одбор на директори.
- **Хамим Даути** - Неизвршен член на Одборот на директори.
- **Ирфан Рамадани** - Неизвршен член на Одборот на директори.
-

Овластено лице на друштвото е Даим Рамадани – Извршен член со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Согласно статутот на Друштвото, управувањето и раководењето со друштвото е едностепено организирано, за која цел е формиран следниот орган:

- **Одбор на Директори со 5 члена**
 - Даим Рамадани Извршен член
 - Џемаил Даути – неизвршен член
 - Феми Даути – неизвршен член
 - Хамим Даути – неизвршен член
 - Ирфан Рамадани – неизвршен член.

За целите на ДДВ даночниот обврзник е регистриран на месечно ниво.

На 31.12.2024 година друштвото има вработено 90 лица.

Сметководството е внатрешно организирано во рамки на секторот за сметководствено-финансиски работи.

Друштвото во својот состав заклучно 31.12.2024 има регистрирано 8 подружници со шифра на дејност 52.29- Останати придружни дејности во превозот и 49.41 – Товарен патен транспорт, а како овластени лица се јавуваат Даим Рамадани и Ирфан Рамадани.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготвување на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (Службен весник на РСМ бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник на РСМ 159/09, 164/10 и 107/11”) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за Толкување на Меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди (ОМСС) заклучно со 01 Јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 Јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на финансиските извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2009 година. Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.60/14), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1-Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Северна Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на релевантноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 2.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период, а кои се уште не се официјално преведени и усвоени

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, подолу наведените стандарди и измени на стандарди беа издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди и толкувања објавени од Комисијата за толкувања на меѓународно финансиско известување, но истите не се официјално усвоени во Република Северна Македонија.

- Измени на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања”- Измени со кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на ликвидност (ревидиран во март 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година).
- Измени на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување”- Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат ги применуваат МСФИ. Измените се однесуваат на средствата во индустријата за нафта, гас и утврдување дали договорите содржат лизинг (ревидиран во јули 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година).
- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 16 април 2009 година (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 39, КТМФИ 16) - првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулцијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година).
- Измени на МСС 38 “ Нематеријални средства” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009).
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Измени како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревидиран во април 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и измени кои се однесуваат на трансакции на групни готовински плаќања врз основа на акции (ревидиран во јуни 2009 годин, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година).
- Измени на КТМФИ 9 “Повторна проценка на вградените деривати” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење”- Вградени деривативи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година).
- КТМФИ 18 “Пренос на средства од купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) “Сеопфатна рамка за финансиско известување на 2010 година” што претставува измена на “Рамката за подготовка и прикажување на Финансиските извештаи” (применлива за пренос на средства од купувачи примени на или по септември 2010 година).
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – ограничен исклучок по споредбени обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година).

- Дополнувања на МСС 24 “Обелоденувања за поврзани страни”- Поедноставени барања за обелоденувања кај ентитети кои се под (значителна) контрола или влијние на владата и појаснување на дефиницијата за поврзани страни (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање”- Сметководство за правата на издавање на нови кции (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 феврури 2010 година).
- Дополнувања на различни стандарди и толкувања “Подобрувања на МСФИ 2010 како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 6 мај 2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КТМФИ 13)”- првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (поголем број од дополнувањата ќе бидат применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
- Дополнувања на КТМФИ 14 “МСС 19- Ограничување на дефинираните примања, минималните барања за финансирање и нивната интеракција” Авансна уплата на минимални средства потребни за финансирање (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
- КТМФИ 19 “Подмирување на финансиски обврски со инструменти на главнината” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година).
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитетите кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година).
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година).
- Дополнувања на МСС 12 “Даночна добивка”- Одложен данок: поврат на средствата кои се наоѓаат на основата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012 година).
- МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСФИ 11 “Заеднички аранжмани” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСФИ 13 “ Мерење на објективна вредност” (применлив за годишно периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСС 27 (ревидиран во 2011) “Периодични финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСС 28 (ревидиран во 2011) “Вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување”- Државни кредити (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).

- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања”- Порамнување на финансиските средства и финансиски обврски (применливи за годишни периоди на известувања кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 “Консолидирани финансиски извештаи, Заеднички аранжмани и Обелоденувања на вложувања во други правни лица: Упатство за преодна примена” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи”- Презентација на ставки од Останата сеопфатна добивка (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2012 година).
- Дополнувања на МСС 19 “Користи за вработените”- Подобрување на сметководството за користи по престанување на работниот однос (применливи за годишни периоди за изветување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ (циклус 2009-2011) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ1, МСС 1, МСС 16, МСС 32 и МСС 34) главно поврзано со елиминација за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- КТМФИ 20 “Трошоци за откривка во фазата на производство на површински рудници” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи”, МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” и МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи”- Вложувачки правни лица (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: Презентирање”- Порамнување на финансиски средства и финансиските обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 36 “Обезвреднување на средствата”- Обелоденувања за надоместувачката вредност за нефинансиски средства (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење”Замена на деривати и продолжување на сметководството за хеџинг трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- КТМФИ 21 “Давачки” (толкување применливо за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 19 “Користи за вработените” – Планови за дефинирани користи: Придонеси за вработените (Применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година).
- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ” (циклус 2010-2012) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ2, МСФИ 3, МДФИ 8, МСФИ 13, МСС 16, МСС 24 и МСС 38) главно поврзано со елиминација на неконзистентни и термилошки објаснувања (промените се променливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година).
- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ (циклус 2011-2013) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МСС 40) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки

објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или 1 јули 2014 година.).

- МСФИ 14 “Одложени сметки согласно законската регулатива”(применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСФИ 10“Консолидирани финансиски извештаи ” и МСС 28 “Учество во придружени правни субјекти и заеднички вложувања” – Продажба на или вложувања во средства на вложувачот и неговиот придружен правен субјект или заедничко вложување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 .
- Дополнување на МСФИ 11“Заеднички аранжмани ” – Сметководство за стекнати удели во заеднички операции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи” –Иницијатива за обелоденување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 16 “Недвижности, постројки и опрема ” и МСС 38 “Нематеријални средства” – Појаснување на прифатливите методи за пресметка на амортизација (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 16 “Недвижности, постројки и опрема ” и МСС 41 “Земјоделство” – Земјоделство: плодородни стебла (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи” – Метод на главнина во поединечни финансиски извештаи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).

Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ” (циклус 2012-2014) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МСС 19 и МСС 34) главно поврзани со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).

2.3 Објавени стандарди и толкувања кои се уште не стапиле на сила во тековниот период

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи објавени се следните стандарди, нивните дополнувања и толкувања кои се уште не стапиле на сила:

- МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).
- МСФИ 15 “Приходи од договори со купувачи” (применлив за годишни периоди известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017).
- МСФИ 16 “Лизинг ” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2019 година).

- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Класификација и мерење на трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).
- Измени на МСФИ 4 “Договори за осигурување” – Со примена на МСФИ 9 “Финансиски инструменти” и МСФИ 4 “Договори за осигурување” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година или кога МСФИ 9 “Финансиски инструменти” се применува прв пат).
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” и МСС 28 “Учества во придружени правни субјекти и во заеднички вложувања” – Продажба или доделување на средства помеѓу инвеститорот и неговиот придружен субјект или заедничко вложување и понатамошни дополнувања (почетниот датум на примена е одложен на неопределено време се додека проектот за истражување на методот на главнина не биде завршен).
- Измени на МСС 7 “Извештај за парични текови” - Иницијатива за обелоденувања (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година).
- Дополнувања на МСС 12 “Даноци на добивка” – Признавање на одложени даночни средства за нереализирани загуби (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година)
- Дополнувања на МСС 40 “Вложувања во недвижности” – Преноси на вложувања во недвижности (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).
- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ” (циклус 2014-2016) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 12 и МСС 28) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и терминологски објаснувања (промените на МСФИ 12 се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година додека промените на МСФИ 1 и МСС 28 се применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).

Раководството го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и толкувањата на финансиските извештаи. Иако поголем дел од овие промени не се применливи во работењето на Друштвото, раководството не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи со МСС и МСФИ, кои се применуваат за периодот прикажан во приложените финансиски извештаи.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако оценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите. Проценките на раководството се прикажани во Белешка 4.

2.4 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД или денари), која е известувачка и функционална валута на друштвото. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади македонски денари.

2.5 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на промената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

2.6 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвувањето на финансиските извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

Сметководствените политики на друштвото се во согласност со нашите законски прописи. Евиденцијата на сите деловни настани се води според важечките прописи од таа област што се на важност во нашава држава, односно согласно Законот за трговските друштва и Правилникот за водење на сметководство.

3.1. Курсни разлики

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Салдата на странските средства на плаќање се пресметани по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиска состојба. Курсните разлики настанати во текот на годината се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како приходи или расходи во периодот во кои што настанале.

Друштвото е изложено на странска валута ЕВРО.

Девизните курсеви употребени за деноминција се како што следи:

Валута	31.12.2024	31.12.2023
ЕУР	61,4950	61,4950
\$	58,8807	55,6516
£	74,1350	70,7612

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во македонски Денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Курсните разлики настанати од таквите трансакции во текот на годината и од сведувањето на средствата и обврските искажани во странски средства за плаќање по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиска состојба, се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како приходи или расходи. Курсните разлики настанати од искажувањето во Денари а вложувањата изразени во странски средства за плаќање, се прикажани во главнината.

3.2. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавните основни средства, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Набавната вредност ја сочинува фактурната вредност, вклучувајќи царина и даноци, намалена за попусти и рабати што произлегува од таквото отуѓување и се прикажува во извештајот за сеопфатна добивка.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства, се елиминираат од Извештајот на финансиската состојба заедно со исправката на вредност.

Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка.

Недвижностите и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатна добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

3.2.1 Амортизација

При пресметка на амортизација друштвото самостојно ги утврдува стапките за пресметка на амортизација согласно Меѓународните сметководствени стандарди. Со оглед на фактот дека Република Северна Македонија ги има прифатено во целост Меѓународните сметководствени стандарди, со кои е регулиран начинот на пресметување на амортизацијата и утврдувањето на

висината на амортизационите стапки, друштвото треба при пресметка на стапките за амортизација да се води од животниот век на основните средства.

Амортизацијата се пресметува од првиот ден на наредниот месец. Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек.

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опрема и канцелариски инвентар и мебел, транспортни средства се пресметува пропорционално, со цел да се распредели набавната вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Опис на основно средство	Стапка на амортизација (2024)	Проценет век на употреба (2024)	Стапка на амортизација (2023)	Проценет век на употреба (2023)
Градежни објекти	2,5%	40	2,5%	40
Софтвер	20%	5	20%	5
Постројки и опрема	25%	4	25%	4
Алат, погонски и деловен инвентар и мебел	20%, 25%	5, 4	20%, 25%	5, 4

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и заштита во моментот на нивно настанување.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување.

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештај за финансиската состојба. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка, односно врз основа на времените ситуации добиени од изведувачите.

На средствата евидентирани на сметката на инвестициите во тек до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува амортизација.

3.3 Залихи

Залихите се состојат од залихи на сировини и материјали, залиха на трговска стока и готови производи. Вредноста на залихите се утврдува по метода на набавни цени кај големопродажба. Набавната вредност на трговските стоки ги содржи фактурната вредност, царините, даноците, трошоците за транспорт, осигурување и други зависни трошоци кои се

однесуваат на набавката. Попустите и рабатите не се вклучени во набавната вредност. Нето очекуваната продажна вредност е предвидената продажна цена во нормален тек на работење, намалена за продажните трошоци.

3.4 Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се искажуваат според нивната објективна вредност, намалена за попустите и исправката на вредност. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачите се врши секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати.

Индикаторите кои се користат при проценката на ненаплатливост на побарувањата се:

- Несолвентност,
- можноста од ликвидација и стечај и
- доцнење при исплатата на побарувањата.

Износот на исправката на вредноста претставува разлика помеѓу фактурната вредност на побарувањата и износот кој се очекува да биде надоместен.

Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува и се оданочува согласно законските прописи. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат како тековни добивки.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметки-денарски и девизни и благајна.

3.6. Бенефиции на вработените

Друштвото, во текот на своето нормално работење, врши исплати во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок кои што се пресметуваат на основа на бруто платите.

Друштвото не работи со било какви пензиски шеми или план за бенефиции после пензионирањето и консеквентно, нема обврски во однос на пензиите.

3.7 Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се утврдува од финансискиот резултат коригиран за даночно непризнаените расходи.

3.8 Данок на додадена вредност

Данокот на додадена вредност се пресметува и плаќа на прометот на производи, стоки и услуги извршен на домашен пазар, согласно со Законот за данок на додадена вредност.

Прометот од друштвото подлежи на оданочување со данок на додадена вредност, со право на одбивка на претходниот ДДВ.

3.9 Обврски кон добавувачите

Обврските кон добавувачите првично се признаваат врз основа на износот искажан во фактурата.

3.10 Обврски по кредити

Иницијално, кредитите се прикажуваат по нивната номинална вредност, намалени за трошоците на трансферот. Во понатамошните периоди, кредитите се прикажуваат намалени за пресметаната камата.

Кредитите се прикажани како долгорочни обврски, со нивно прераспределување за делот кој доспева како краткорочен кредит.

3.11 Приходи и расходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен и се побарува како резултат од продажбата на редовните активности на Друштвото. Приход од продажба се признава по испорачувањето на добрата и нивното прифаќање од страна на купувачот, намален за данокот на додадена вредност и попусти.

Друштвото своите приходи ги мери според објективната вредност на примениот надомест или побарување. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Приходите од продажба се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производи,
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите,
- износот на приходите може да се измери,
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат,
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

Во политиката за признавање на расходи, друштвото се придржува до следниве критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност,
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите,

- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди,
- расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот,
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврската а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.12 Трошоци за позајмување

Трошоците за позајмување, вклучувајќи ги трошоците по основ на камати во врска со позајмување на средствата (позајмици и кредити) се признаваат како трошок во извештајот за сеопфатна добивка за периодот во кои настанале.

3.13 Компаративи

Компаративните износи во извештајот се променети онаку каде што е потребно, со цел да се соодветни на промените во извештајот од оваа година.

3.14 Капитал и резерви

Капитал Капиталот ја претставува номиналната вредност на вложените средства.

Резерви Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот на периодите врз основа на распределбата на акумулирани добивки во согласност со законската регулатива и одлуките на Друштвото и останати резерви во која е содржан и делот на реинвестираната добивка.

Акумулирани добивки/загуби Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат тековните, како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

3.15 Резервирања

Резервирање се признава во Извештајот за финансиска состојба кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештај за финансиска состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Сметководствените процени направени од страна на Друштвото постојано се следат и се базираат на претходно искуство и останати фактори, вклучувајќи предвидување на идни настани кои се оценуваат како разумни во дадените услови.

4.1 Значајни сметководствени проценки и претпоставки

Друштвото прави проценки и претпоставки за во иднина. Проценките постојано се следат, а се базираат врз основа на минати искуства и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани. Најчестите проценки и претпоставки се прикажани подолу:

А) Корисен век на средствата

Корисниот век на средствата се утврдува врз основа на минато искуство со слични средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се оценува годишно, или кога постојат индикации за значителни промени на проценките.

Б) Потенцијално оштетување на основните средства и нематеријалните средства

Ние ја проценуваме потребата од оштетување на основните средства и нематеријалните средства секогаш кога постои причина дека сметководствената вредност може значително да ја надминува надоместувачката вредност и кога оштетувањето е предвидено. Надоместувачката вредност се утврдува со помош на пресметки, при што се користат широк обем на проценки и фактори кои влијаат врз неа. Покрај тоа, ги земаме во предвид идните приходи и трошоци, технолошката застареност, прекин на активностите и други промени на факторите кои може да доведат до оштетување.

Доколку се идентификува оштетување, исто така се утврдува разликата меѓу објективната вредност и трошоците за продажба, со цел да се пресмета точниот износ на оштетување. Бидејќи оваа пресметка е субјективна, износот на потенцијалното оштетување може значително да се разликува од резултатите од овие калкулации.

В) Исправка на побарувањата од купувачи и останати побарувања

Калкулацијата за исправка на спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби од неспособноста на купувачите да ги исплатат бараните износи. За оние купувачи кои се банкрот или ликвидација, оштетувањето се пресметува индивидуално, додека за останатите купувачи се пресметува врз база на портфолиото, земајќи ја во предвид старосната структура на побарувањата и минатите отписи, кредитната способност на купувачите и промените во условите за плаќање. Овие фактори се оценуваат периодично и се прават промени доколку е потребно. Проценките вклучуваат предвидувања за идните активности на купувачот и идните наплати на побарувањата. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, отписите на тековните побарувања ќе бидат повисоки од превидените и може да го надминат нивото на загуба.

Г) Резервации

Резервациите генерално се субјективни, посебно во случај на судски спорови. Друштвото ја оценува можноста за негативен настан, како резултат на минати настани и доколку таа изнесува над педесет проценти, Друштвото во целост ја прикажува обврската. Друштвото вообичаено извршува разумна проценка, но поради високото ниво на несигурност, во некои случаи евалуацијата можно е да се разликува во крајниот ефект. Во тековната 2024 година Друштвото е вклучено во судски постапки.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ

Нема промена на сметководствените политики.

Усогласеност со законската регулатива.

Друштвото ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива на Република Северна Македонија.

6. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

6.1. Фактори на финансискиот ризик

Во своето работење, Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви), кредитен ризик, ризик од неликвидност, каматен ризик и даночен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансискиот ризик е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризик го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од страна на управителот.

а) Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како “ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на пазарните цени” и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици. Поради тоа што најголемиот дел од приходите и трошоците на Друштвото се остварени во македонски денари (МКД), функционална валута на Друштвото е МКД и како резултат на тоа, целта на Друштвото е да го минимизира нивото на финансискиот ризик во МКД услови.

За презентација на пазарните ризици потребни се сензитиви анализи за прикажување на ефектите од хипотетички промени на релевантните ризични варијабли на добивката или загубата или акционерскиот капитал. Периодичните ефекти се детерминирани од поврзаноста на хипотетичките промени на релевантните ризични варијабли со билансот на финансиските инструменти на денот на Извештајот за финансиска состојба. Салдото на денот на Извештајот за финансиска состојба ја прикажува цела година.

б) Девизен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на различните странски валути. Долгорочните обврски по кредити и побарувањата и обврските спрема странските купувачи/добавувачи се деноминирани во странски валути. Од тие причини друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на девизните курсеви. Значаен дел од работењето на Друштвото како што се: продажбите на производи и услуги, набавка на основни средства, сировини и материјали, услуги и кредити се деноминирани во денари од странски валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Република Северна Македонија.

в) Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

г) Каматен ризик

Каматниот ризик претставува ризик од флуктуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции. Друштвото нема значајни каматоносни побарувања. Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на каматен ризик за обврските по долгорочни кредити. Кредитите одобрени со варијабилна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик поврзан со паричните текови. Кредитите одобрени со фиксна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик на објективна вредност. Друштвото редовно ја следи изложеноста на каматен ризик.

д) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризикот од неспособноста на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено.

Раководството на друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Политика на друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Дополнителен износ на пари најчесто се депонира во комерцијалните банки. Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според девизните валути и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Во соодветни случаи, Друштвото користи краткорочни и долгорочни кредити за финансирање на работењето. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку

одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

ѓ) Даночен ризик

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Интерпретирањето на даночната легислатива која даночните власти ја применуваат врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со интерпретациите на менаџментот. Како резултат на тоа, одредени трансакции може да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на друштвото може да биде предмет на даночна контрола за период од најмногу десет години.

е) Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка за акционерите и бенефиции за останатите акционери, како и да одржува оптимална структура на капиталот за да го намали трошокот на капитал.

ж) Проценка на објективна вредност

Категориите пари и парични средства, побарувања од купувачи и останати финансиски средства имаат краток рок на доспевање. Поради оваа причина, нивната сметководствена вредност на денот на известување е слична со нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови, односно меѓу странки кои влегуваат во доброволни трансакции. Објективната вредност се базира на проценката од страна на раководството, зависно од видот на средствата и обврските.

Евидентираната вредност на обврските и средствата соодветствува на нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Објективната вредност на монетарните средства, кои вклучуваат парични средства, се смета дека е приближна на нивните соодветни сметководствени вредности по дефиниција и поради нивната доспеаност од помалку од 3 месеци.

Евидентираниот износ на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближен на нивната објективна вредност.

7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Овој показател претставува

однос помеѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските ја претставуваат разликата меѓу обврските по кредити (вклучувајќи ги долгорочните кредити) и паричните средства.

Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2024 и 31 декември 2023 е следна:

во илјади денари		
	2024	2023
Обврски по кредити	-	30,000
Пари и парични еквиваленти	(8,855)	(5,376)
Нето обврски по кредити	(8,855)	24,624
Капитал	143,380	137,040
Нето обврски по кредити/капитал	-6.18%	17.97%

Раководството на друштвото врши редовна анализа на кредитната задолженост.

Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странските пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Друштвото е изложено на странска валута ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува :

Финансиски средства

во илјади денари

Некаматносни:	2024	2023
Парични средства и парични еквиваленти	8,855	5,376
Побарувања од купувачите	204,850	178,162
Останати побарувања и позајмици	3,144	2,128
Вкупно	216,850	185,666
Каматносни со променлива камата		
-Парични средства на сметки	-	-
-Дадени позајмици и депозити	825	824
Вкупно	825	824

Финансиски обврски

во илјади денари

Некаматносни:	2024	2023
Обврски кон добавувачи	166,549	149,800
Останати краткорочни обврски	6,813	4,482
Вкупно	173,363	154,281
Каматносни со променлива камата:		
Кредити	-	30,000
Вкупно	-	30,000

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 1% поен. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 1% поени		Намалување за 1% поени	
	2024	2023	2024	2023
Обврски по кредити	-	(300)	-	300
Побарувања по кредити	8	8	(8)	(8)
Нето ефект	8	(292)	(8)	292

Ризик од ликвидност

Коефициенти на ликвидност

во илјади денари

	2024	2023
Тековни средства	220,578	206,571
Тековни обврски	173,363	184,281
Залихи	831	895
Тековен коефициент	1.27	1.12
Брз коефициент	1.27	1.12

Објаснувачки белешки кон Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка

(во илјади денари)

8 Приходи од продажба

ОПИС	2024	2023
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	-	82
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	64,022	41,583
Приходи од продажба на добра (производи,стоки) и услуги во странство	344,887	321,800
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	-	-
Приходи од наемнини	-	-
ВКУПНО	408,909	363,465

9 Оперативни приходи

ОПИС	2024	2023
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	1,601	2,696
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	1	5,590
Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност	-	-
Приходи врз основа на ефекти од договорена заштитита од ризик	429	368
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	1,454	541
Останати приходи од работењето	4,427	1,533
ВКУПНО	7,913	10,728

10 Трошоци за сировини и други материјали

ОПИС	2024	2023
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	1,305	1,764
Трошоци за материјали (за администрација, управа)	-	-
Трошоци за енергија (за производство)	-	-
Трошоци за енергија (за администрација, управа)	84,690	64,680
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	3,016	1,100
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	4,756	5,754
ВКУПНО	93,767	73,298

11 Услуги со карактер на материјални трошоци

ОПИС	2024	2023
Транспортни услуги	72,014	90,193
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	733	646
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	11,363	-
Услуги за одржување и заштита	735	12,965
Наем-лизинг	15,256	18,303
Комунални услуги	55	21
Трошоци за реклама, пропаганда и саеми	41	1,875
Останати услуги	69,363	63,254
ВКУПНО	169,560	187,258

12 Останати трошоци од работењето

ОПИС	2024	2023
Трошоци за репрезентација	285	483
Трошоци за осигурување	2,192	2,416
Трошоци за користење на права (основен наем)	-	-
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	2,472	2,508
Трошоци за спонзорства и донации	-	559
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	2,119	1,455
Останати трошоци на работењето	1,658	3,016
ВКУПНО	8,725	10,437

13 Плати и надоместоци од плати

ОПИС	2024	2023
Плата и надоместоци на плата-брuto (за администрација)	47,339	37,506
Останати трошоци на вработените	-	-
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	45,967	34,603
Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО	1,000	1,000
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	2,935	1,706
ВКУПНО	97,242	74,815

14 Останати расходи од работењето

ОПИС	2024	2023
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	-	-
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	568	-
Загуби врз основа на расходувања и загуби од продажба на постојани средства	1,286	1,246
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	1,545	588
Останати расходи од работењето	-	394
ВКУПНО	3,400	2,228

15 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нематеријални средства

ОПИС	2024	2023
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	28	9
ВКУПНО	28	9

16 Финансиски приходи

ОПИС	2024	2023
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	20	69
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од од работењето со неповрзани друштва	96	63
Приходи од вложувања во поврзани друштва	-	-
Останати финансиски приходи	118	-
ВКУПНО	234	132

17 Финансиски расходи

ОПИС	2024	2023
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	574	559
Останати финансиски расходи	-	106
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од неповрзани друштва	177	253
ВКУПНО	751	918

18 Данок на добивка

ОПИС	2024	2023
Добивка пред одданочување	20,343	11,126
Данок на добивка	(2,138)	(568)
Добивка по одданочување	18,204	10,558

Објаснувачки белешки кон Консолидираниот Извештај за финасиска состојба
(во илјади денари)

**Недвижности, постројки и
19 опрема**

ОПИС	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Останати средства	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2023					
Набавна вредност 01.01.	947	-	-	-	947
Набавени	-	-	210,164	-	210,164
Отуѓени, раходовани	-	-	(4,765)	-	(4,765)
Состојба на 31.12.	947	-	205,399	-	206,346
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01.	-	-	-	-	-
Тековна амортизација	-	-	(96,369)	-	(96,369)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	4,710	-	4,710
Состојба на 31.12.	-	-	(91,659)	-	(91,659)
ПРОМЕНИ ВО 2024					
Набавна вредност 01.01.	947	-	205,399	-	206,346
Набавени	-	-	442	-	442
Отуѓени, раходовани	-	-	(20,215)	-	(20,215)
Состојба на 31.12.	947	-	185,626	-	186,573
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01.	-	-	(91,659)	-	(91,659)
Тековна амортизација	-	-	(15,669)	-	(15,669)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	16,883	-	16,883
Состојба на 31.12.	-	-	(90,444)	-	(90,444)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					
Состојба на 31.12.2024	947	-	95,182	-	96,128
Состојба на 31.12.2023	947	-	113,740	-	114,687

19а Нематеријални средства

ОПИС	Софтвер	Заштитни знаци	Лиценци	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2023				
Набавна вредност 01.01.	-	-	-	-
Набавени	203	-	-	203
Отуѓени, раходовани	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	203	-	-	203
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА				
Состојба на 01.01.	-	-	-	-
Тековна амортизација	(140)	-	-	(140)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	(140)	-	-	(140)
ПРОМЕНИ ВО 2024				
Набавна вредност 01.01.	203	-	-	203
Набавени	-	-	-	-
Отуѓени, раходовани	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	203	-	-	203
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА				
Состојба на 01.01.	(140)	-	-	(140)
Тековна амортизација	(28)	-	-	(28)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	(168)	-	-	(168)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ				
Состојба на 31.12.2024	35	-	-	35
Состојба на 31.12.2023	63	-	-	63

20 Парични средства и еквиваленти

ОПИС	2024	2023
Пари на сметки во банка	7,983	4,518
Девизни сметки	872	858
Парични средства во благајна	-	-
Останати парични средства	-	-
ВКУПНО	8,855	5,376

21 Побарувања од купувачи

ОПИС	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	131,700	104,773
Побарувања од купувачи од странство	70,374	70,613
Спорни и сомнителни побарувања	2,776	2,776
Усогласување - Побарување од купувачи во земјата	-	-
ВКУПНО	204,850	178,162

22 Побарувања за дадени аванси

ОПИС	2024	2023
Побарувања од дадени аванси, депозити и кауции во земјата	11	41
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство	-	-
ВКУПНО	11	41

23 Побарувања од државни органи и институции

ОПИС	2024	2023
Данок на додадена вредност	2,859	2,017
Побарувања за повеќе платени царини и царински давачки	67	96
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход	14	-
Побарувања за повеќе платени придонеси и други давачки	-	3
Останати побарувања од државни органи и институции	-	-
ВКУПНО	2,941	2,116

24 Побарувања од вработените

ОПИС	2024	2023
Останати побарувања од вработените	193	12
ВКУПНО	193	12

25 Краткорочни финансиски средства

ОПИС	2024	2023
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во странство	-	-
Краткорочни кредити и заеми во земјата	1,040	824
ВКУПНО	1,040	824

26 Залиха на сировини и материјали

ОПИС	2024	2023
Сировини и материјали на залиха	831	895
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	-	-
ВКУПНО	831	895

27 Останати побарувања

ОПИС	2024	2023
Побарувања за дивиденди или удел во добивката	-	-
Побарувања врз основа на продажба на удел	-	-
Побарувања врз основа на цесија, асигнација и преземање на долг	-	2,370
Останати побарувања	1,858	1,745
ВКУПНО	1,858	4,115

28 Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи

ОПИС	2024	2023
Однапред платени трошоци	-	-
Останати однапред платени трошоци и пресметани приходи	-	15,029
ВКУПНО	-	15,029

30 Обврски спрема добавувачи

ОПИС	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	20,693	15,900
Обврски спрема добавувачи во странство	5,623	8,885
Обврски за царини и царински давачки	140,233	124,832
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	-	181
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	-	-
Останати обврски од добавувачи	-	-
ВКУПНО	166,549	149,800

31 Краткорочни финансиски обврски

ОПИС	2024	2023
Краткорочни кредити и заеми во земјата	-	30,000
Обврски врз основа на издадени хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
ВКУПНО	-	30,000

32 Обврски кон вработените

ОПИС	2024	2023
Обврски за плата и надоместоци на плата	4,138	3,233
Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	528	533
Обврски за надомест и други примања на членови на УО и НО	-	75
Останати обврски спрема вработените	67	86
ВКУПНО	4,733	3,928

33 Тековни даночни обврски

ОПИС	2024	2023
Обврски за данокот на додадена вредност	437	184
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход	1,636	360
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци од плата	-	-
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	-	-
Обврски за персонален данок на доход	7	10
ВКУПНО	2,081	554

35. КАПИТАЛ

(во илјади денари)		
	2024	2023
Основна главнина	9,150	9,150
Резерви	57,491	57,491
Акумулирана добивка/загуба	58,534	59,840
Добивка/загуба за деловната година	18,204	10,558
Вкупно	143,380	137,040

Сопственичката структура на друштвото со 31.12.2024 година е прикажана во следната табела:

Основач/сопственик	Износ 000 МКД	% на учество
Ирфан Рамадани	1,830	20%
Џемаил Даути	1,830	20%
Хамим Даути	1,830	20%
Даим Рамадани	1,830	20%
Феми Даути	1,830	20%
Вкупно	9,150	100%

39. ДИВИДЕНДА

Во тековната 2024 година Друштвото нема исплаќано дивиденда.

40. ПРЕЗЕМЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

А) Правни спорови

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2024 година не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Компанијата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Компанијата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Компанијата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Друштвото не е вклучено во судски постапки.

Б) Банкарски гаранции

Со состојба на 31.12.2024 година, друштвото има банкарски гаранции претставени во следната табела.

ОПИС	НЛБ Банка	
	МКД	ЕВРА
Издадени непокриени денарски платежни гаранции	155,500,000	
Издадени непокриени денарски чинидбени гаранции	60,200,000	
Издадени непокриени девизни платежни гаранции	166,037	2,700
Издадени непокриени платежни девизни гаранции	399,349	6,494
Вкупно	216,265,386	9,194

В) Хипотеки

Друштвото нема задолжено под хипотека дел од својот движен и недвижен имот и опрема.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на билансирање кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

41.Трансакции со поврзани субјекти

Во 2024 година Друштвото има трансакции со субјекти кои согласно Законот за трговски друштва имаат третман на поврзани лица кои се елиминирани во целост за целите на консолидација и има трансакции со субјекти со кои е во индиректна сопственост и се прикажани во следната табела:

	Директна поврзаност	Индиректна поврзаност	Индиректна поврзаност	Индиректна поврзаност	Индиректна поврзаност	
ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД	Даути Транспортшпед ДОО Вараждин	Даути Комерц АД Скопје	Даути Комерц Ш.П.К Албанија	Даути Комерц Ш.П.К. Косово	Даути Транспортшпед ДОО Албанија	ВКУПНО
Побарувања од купувачи	-	19,627,015	182,579	2,129,264	3,566,710	25,505,568
Побарувања за дадени аванси	-	-	-	-	-	-
Други побарувања	-	-	-	-	-	-
Вкупни побарувања	-	19,627,015	182,579	2,129,264	3,566,710	25,505,568
Обврски спрема добавувачи	-	487,097	1,063,864	-	1,158,012	2,708,973
Заеми	-	-	-	-	-	-
Други обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупни обврски	-	487,097	1,063,864	-	1,158,012	2,708,973

ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај

Белешки кон Консолидираните финансиските извештаи

Состојба за годината што завршува со 31.12.2024 година

	Директна поврзаност	Индиректна поврзаност	Индиректна поврзаност	Индиректна поврзаност	Индиректна поврзаност	
ДАУТИ ТРАНСПОРТШПЕД АД	Даути Транспортшпед ДОО Вараждин	Даути Комерц АД Скопје	Даути Комерц Ш.П.К Албанија	Даути Комерц Ш.П.К. Косово	Даути Транспортшпед ДОО Албанија	ВКУПНО
Приходи од продажба						
Други приходи од продажба						
Финансиски приходи						
Вкупни приходи	-	-	-	-	-	-
Оперативни трошоци						
Други трошоци						
Финансиски трошоци						
Вкупни трошоци	-	-	-	-	-	-

42. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2024 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на консолидираните финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие консолидирани финансиски извештаи.

Додаток 1 – Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и консолидиран годишен извештај за работење

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Консолидираната годишна сметка која ја изготвуваат трговски друштва вклучува Консолидиран Извештај за финансиска состојба и Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка и консолидирани објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Консолидираната годишна сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за истата деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај Консолидираната годишна сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 240 став 2 од ЗТД.

Консолидираната годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.



Даим Рамадани

ДАУТИ-ТРАНСПОРТШПЕД АД Сарај

Додаток 2 – Консолидирана Годишна сметка

ЕМБС: 05747546

Целосно име: Акционерско друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги ДАУТИ-ТРАНСПОРТШПЕД АД с.Крушопек Сарај
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка
Тип на документ: Консолидирана годишна сметка
Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	96.163.780,00			114.750.325,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	34.941,00			62.893,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	34.941,00			62.893,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	96.128.839,00			114.687.432,00
10	- - Недвижности (011+012)	946.748,00			946.748,00
11	- - Земјиште	946.748,00			946.748,00
13	- - Постројки и опрема	329.105,00			414.165,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	94.852.986,00			113.326.519,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	220.578.854,00			191.541.209,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	831.003,00			895.119,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	831.003,00			895.119,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	210.067.513,00			184.404.897,00
47	- - Побарувања од купувачи	204.850.394,00			178.161.585,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.940.603,00			2.116.246,00
50	- - Побарувања од вработените	203.769,00			12.000,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	2.072.747,00			4.115.066,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	824.540,00			865.226,00
57	- - Побарувања по дадени заеми	824.540,00			865.226,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	8.855.798,00			5.375.967,00
60	- - Парични средства	8.855.798,00			5.375.967,00

62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)				15.029.497,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	316.742.634,00			321.321.031,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	143.379.431,00			137.039.216,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	9.150.000,00			9.150.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	57.491.277,00			57.491.277,00
72	-- Законски резерви	1.830.001,00			1.830.001,00
74	-- Останати резерви	55.661.276,00			55.661.276,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	58.533.748,00			59.840.146,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	18.204.406,00			10.557.793,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	173.363.203,00			184.281.815,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)				30.000.000,00
90	-- Обврски по заеми и кредити				30.000.000,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	173.363.203,00			154.281.815,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	26.316.829,00			24.785.715,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции				181.411,00
100	-- Обврски кон вработените	4.473.255,00			3.801.844,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.273.539,00			590.289,00
108	-- Останати краткорочни обврски	140.299.580,00			124.922.556,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	316.742.634,00			321.321.031,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	416.500.531,00			374.193.187,00
202	-- Приходи од продажба	408.908.688,00			365.723.387,00
203	-- Останати приходи	7.591.843,00			8.469.800,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	395.949.017,00			362.281.512,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	93.767.158,00			73.297.776,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	4.377.274,00			493.500,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	165.334.343,00			180.737.085,00
212	-- Останати трошоци од работењето	13.905.435,00			19.032.498,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	89.871.999,00			72.417.576,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	31.711.820,00			25.100.048,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.976.768,00			2.094.009,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	12.650.360,00			10.312.295,00
217	-- Останати трошоци за вработените	42.533.051,00			34.911.224,00

218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	18.862.237,00			13.742.772,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	15.555,00			9.435,00
222	-- Останати расходи од работењето	9.815.016,00			2.550.870,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	554.672,00			132.118,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	20.108,00			62.581,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	95.651,00			69.537,00
233	-- Останати финансиски приходи	438.913,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	763.531,00			918.087,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	574.330,00			559.109,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	176.862,00			253.298,00
243	-- Останати финансиски расходи	12.339,00			105.680,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	20.342.655,00			11.125.706,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	20.342.655,00			11.125.706,00
252	-- Данок на добивка	2.138.249,00			567.913,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	18.204.406,00			10.557.793,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	90,00			80,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	18.204.406,00			10.557.793,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	18.204.406,00			10.557.793,00
269	-- Добивка за годината	18.204.406,00			10.557.793,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	18.204.406,00			10.557.793,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	34.941,00			62.893,00
609	-- Земјишта	946.748,00			946.748,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	329.105,00			414.165,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП	824.540,00			824.000,00

	057+АОП 058 ОД БС)				
626	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	204.850.394,00			175.355.526,00
628	- - Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	2.072.747,00			40.028.945,00
629	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	2.940.603,00			1.506.611,00
632	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	9.150.000,00			9.150.000,00
634	- - Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	0,00			30.000.000,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	26.316.829,00			145.766.368,00
638	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	134.513.715,00			125.306.935,00
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	408.908.688,00			365.723.387,00
642	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	408.908.688,00			365.723.387,00
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	43.994.307,00			32.046.239,00
644	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	364.914.381,00			333.677.148,00
650	- - Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	1.601.000,00			437.895,00
657	- - Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	1.015.575,00			540.545,00

661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	4.794.247,00			807.768,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.305.258,00			823.944,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	861.980,00			702.144,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	83.827.942,00			63.978.317,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	3.016.146,00			316.207,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	4.755.832,00			5.370.510,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	72.014.092,00			94.145.045,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	732.528,00			602.591,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.248.587,00			1.131.387,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	14.007.955,00			16.638.825,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.008.559,00			1.195.854,00
698	-- Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	42.533.051,00			33.360.020,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	2.946.148,00			1.397.150,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	448.222,00			355.350,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.000.020,00			1.000.020,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)				559.100,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	284.569,00			353.919,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.191.642,00			2.416.317,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.471.795,00			2.449.858,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.556.478,00			884.467,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.511.838,00			2.495.167,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	2.276.340,00			516.043,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	90,00			80,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	9,00			9,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4426	- 49.410 - Товарен патен транспорт	417.055.203,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Додаток 3 – Консолидиран Годишен извештај

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на Даути-Транспортшпед АД Скопје Р.С.Македонија и
Даути-Транспортшпед Доо Вараждин Р.Хрватска во 2024 година

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Акционерското друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги Даути-Транспортшпед АД с. Крушопек Сарај, Скопје, во натамошниот текст Друштвото, е запишано во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија на 27.01.2003 година под единствен матичен број 5747546. Седиштето на Друштвото е на улица 1 бр. 17 Крушопек Сарај, Скопје. Во периодот на известување не се извршени промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар.

Приоритетната дејност на Друштвото според Централен регистар на Р. Северна Македонија е 49.41 - Товарен патен транспорт. Друштвото извршува дејности во внатрешниот промет и во надворешно-трговскиот промет. Друштвото на територија на Р. Северна Македонија има регистрирано 8 подружници, како правни лица кај кои Друштвото има контрола врз финансиските и деловните политики, како и друштво регистрирано на територија на Р. Хрватска над кое друштвото има преовладувачко влијание и согласно член 504 до член 506 од ЗТД изготвува Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи.

Друштвото Даути-Транспортшпед АД с.Крушопек Сарај, Скопје, согласно законските прописи на Р.С.М. има обврска да поднесува консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи со поврзаното друштво Даути-Транспортшпед Доо за производство, трговија и услуги со седиште во Вараждин, Павлинска улица 5, со МБС 070183773, ОИБ 06402758873, шифра на дејност 4941.

Друштвото, по својата структура е приватен правен субјект. Основната главнина на Друштвото изнесува 9.150.000,00 денари и истата е обезбедена со издавање на акции и нивно запишување од страна на основачите на акционерското друштво. Акциите кои ги издава друштвото по својот вид се акции кои гласат на ИМЕ, а по својот род се ОБИЧНИ акции. Вкупен број на иматели на акции е 5 и секој акционер поседува по 300 обични акции. Основачи, акционери на Друштвото се физички лица,

ДАУТИ-ТРАНСПОРТШПЕД АД Скопје

Адреса: ул.1 бр.17 Крушопек, Сарај Скопје

државјани на Р. Северна Македонија: Џемаил Даути, Даим Рамадани, Ирфан Рамадани, Хамим Даути и Феми Даути.

Просечниот број на вработени во Друштвото за 2024 година изнесува 90.

Друштвото платниот промет го врши преку следниве жиро сметки:

- 250000000087023 која се води во Шпаркасе банка Македонија АД Скопје (денарска)
- 250001002516257 која се води во Шпаркасе банка Македонија АД Скопје (денарска)
- МК0725000000087023 која се води во Шпаркасе банка Македонија АД Скопје (девизна)
- 210057475460126 која се води во НЛБ Банка АД Скопје (денарска)
- МК07210701001039263 која се води во НЛБ Банка АД Скопје (девизна)
- 200002494898968 која се води во Стопанска банка АД Скопје (денарска)
- 200002494919144 која се води во Стопанска банка АД Скопје (девизна)
- 270057475460133 која се води во Халк банк АД Скопје (денарска)
- МК07270701000783772 која се води во Халк банк АД Скопје (девизна)
- HR7423600001102919302 која се води во Загребачка банка д.д. Загреб (девизна).

2. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА

Деловната политика на Друштвото ги определува целите на Друштвото, сегментите на работење на Друштвото, управувањето со ризици, управувањето со извори на средства, контрола на трошоците, кадровска политика и др.

Деловната политика на Друштвото се базира врз начелата на усогласеност со законската регулатива, почитување на принципите на ликвидност, стабилност, солвенрност, профитабилност и економичност, професионалност и ефикасност во работењето, флексибилност кон потребите на комитентите..

Во 2024 година со преземање на соодветни мерки и активности, Даути-Транспортшпед АД Скопје се фокусираше на остварување на утврдените цели и задачи дефинирани во деловната политика, како во товарниот патен транспорт така и во царинското застапување.

3. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Вкупната актива на Друштвото на ден 31.12.2024 година изнесува 316.742.634,00 денари што претставува незначително намалување во однос на претходната година. Во активата, нетековните средства се намалени од причина што не е извршена набавка на нематеријални и материјални средства. Вредноста на тековните средства е за 15,16 % повисока во однос на истите од претходната година. Зголемувањето на тековните средства е резултат на зголемување на побарувањата од купувачи.

Главнината и резервите на Друштвото во 2024 година се променети во однос на 2023 година на сметка на остварениот позитивен финансиски резултат како и активирање на сметка 19844.

Кредитната задолженост на Друштвото е намалена за 100% во однос на претходната година, односно друштвото ги има исплатено сите обврски по основ на кредити.

Останатите краткорочни обврски се зголемени за 12.37 % во однос на претходната година и истите се резултат на зголемување на тековните обврски на друштвото произлезени од своето деловно работење.

4. БИЛАНС НА УСПЕХ

Во периодот од 01.01.2024-31.12.2024 година, Даути-Транспортшпед АД Скопје оствари консолидирани вкупни приходи во износ од 417.055.203,00 денари, консолидирани вкупни расходи во износ од 396.712.548,00 денари и позитивен консолидиран финансиски резултат-добивка пред оданочување во износ од 20.342.655,00 денари.

Консолидираните приходи од работењето на Друштвото остварени во 2024 година изнесуваат 416.500.531,00 денари. Овој износ е поголем за 11,31% во однос на приходите од работењето во 2023 година. Во приходите од работењето се вклучени приходи од услуги во товарниот патен транспорт и приходи од услуги од царинското застапување кои во 2024 година се поголеми за 18,77% во однос на 2023 година.

Расходите од работењето на Друштвото остварени во 2024 година изнесуваат 395.949.017,00 денари. Овој износ е повисок за 9,29% во однос на расходите од работењето остварени во 2023 година. Најзначајни расходи кои го оптоваруваат деловното работење се услугите со карактер на материјални трошоци, трошоци за вработените и амортизација на материјални и нематеријални средства.



Согласно член 278 став 1 точка 2, член 487 и 490 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на РСМ" 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 47/10), акционерското друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги ДАУТИ-ТРАНСПОРТШПЕД АД с.Крушопек Сарај, ул. 1 бр.17 крушопек Сарај Скопје, на ден 26.06.2025 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на ревидираните консолидирани финансиски извештаи за 2024 година

Член 1

Акционерите на ДАУТИ-ТРАНСПОРТШПЕД АД, Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги, с.Крушопек Сарај Скопје, донесоа Одлука за усвојување на ревидираните консолидирани финансиски извештаи за деловната 2024 година.

Член 2

По извршената ревизија од страна на Ековис Аудит Македонија Доо Скопје, се утврдија следните резултати:

1. Добивка пред оданочување	20.342.655,00 денари
2. Добивка за финансиската година	18.204.406,00 денари.

Од мислењето на независниот ревизор е констатирано дека, оснен ефектите од прашањето наведено во пасусот „основ за мислење со резерва“ консолидираните финансиски извештаи на Компанијата, во сите материјални значајни аспекти, ја претставуваат реално финансиската состојба на Компанијата на ден 31 декември 2024 година и резултатите од работењето, промените во капиталот и паричните текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување што се применуваат во Република Северна Македонија.

Член 3

Се утврдија финансиските резултати од извршената ревизија на Друштвото.

Член 4

Одлуката важи од денот на нејзиното донесување и потпишување од страна на акционерите на Друштвото.
Акционери:

Г-дин: Цемаил Даути _____

Г-дин: Даим Рамадани _____

Г-дин: Ирфан Рамадани _____

Г-дин: Хамим Даути _____

Г-дин: Феми Даути _____